



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на  
Општина Ресен  
Излегува по потреба

Вторник, 22.12.2009 година  
Бр.10 год. 44  
Р е с е н

Уредува  
Стручна служба  
Тел. 047/452-726

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

**95.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за јавно осветлување.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за јавно осветлување, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/1  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за јавно осветлување, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за јавно осветлување.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /3  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**96.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за заштита на животната средина.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за заштита на животната средина, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/2  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за заштита на животната средина, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за заштита на животната средина.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /4  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

97.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 2010-2012.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 2010-2012, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/3  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 2010-2012, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 2010-2012.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /5  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**98.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за донесување на урбанистички планови за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за донесување на урбанистички планови за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/4  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за донесување на урбанистички планови за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за донесување на урбанистички планови за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /6  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**99.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за водоснабдување во градот Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за водоснабдување во градот Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/5  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за водоснабдување во градот Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за водоснабдување во градот Ресен.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /7  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**100.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/6  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /8  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**101.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за унапредување на здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за унапредување на здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/7  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за унапредување на здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за унапредување на здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /9  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.



**102.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на ТППЕ –Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на ТППЕ- Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/8  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за работа на ТППЕ за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за работа на ТППЕ- Ресен за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 /10  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**103.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за одржување на хигиената во јавните површини за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одржување на хигиената во јавните површини за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/9  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за одржување на хигиената во јавните површини за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одржување на хигиената во јавните површини за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 11  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**104.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за одржување на зеленилото и урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одржување на зеленилото и урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/10  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за одржување на зеленилото и урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одржување на зеленилото и урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 12  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

105.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба на фекална канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба на фекална канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/11  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за изградба на фекална канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изградба на фекална канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 13  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**106.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2010-2012 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2010-2012 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/12  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2010-2012 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2010-2012 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 14  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

107.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2010-2012 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2010-2012 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/13  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

### П Р О Г Р А М А

#### **За изградба, реконструкција, одржување и Заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2010-2012 година**

Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Ресен и другите активности во 2010-2012 година, нивниот распоред и начинот на користењето.

Должината на локалната патна мрежа во Општината Ресен изнесува:

- а) Патишта -асфалтирани 88км ;
- б) Тампонирани 8км и
- в) Со земјен коловоз 35 км .

Должината на улиците изнесува :

- а) Улици -асфалтирани 401км;
- б) Тампонирани 7км и

в) Со земјен коловоз 4,5 км .

Средствата за изградба, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во 2010-2012година се утврдуваат на износ од 43.314.240,00 ден. и ќе се остваруваат од следните извори:

1. Врз основа на Одлуката за критериумите за финансирање на изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици од Агенцијата за државни патишта -Скопје, Општината Ресен за 2010-2012година планира финансиски средства во износ од .....7.500.000,00 ден.
2. Средства од Светска банка 585.200еура.....35.814.240,00 ден.

---

**Вкупно приходи: 43.314.240,00 ден.**

Планираните средства во износ од 7.500.000,00 ден ќе се користат за следниве намени:

1. За одржување на патишта.....3.750.000,00 ден.  
од кои:

- 1.1.За зимско одржување на локалните патишта и улици (20%).....1.500.000,00 ден,

- 1.2.За редовно и инвестиционо одржување на локалните патишта и улици (30%).....2.250.000,00 ден и тоа за:

- крпење на ударни дупки (состојбата на улиците со ударни дупки дадена е во прегледот како прилог на оваа Програма);
- поставување сообраќајни знаци;
- реконструкција на трупот на патот;
- реконструкција на коловозни ленти
- уредување на тротоари и банкени и
- санирање на оштетени стопи и мостови.

- 2.3а изградба на патишта и улици (50%).....3.750.000,00 ден.

- 2.1.Изградба на улици каде што е изградена водоводна и канализациона мрежа:

- улици во станбена населба „Пролет,, ; ул.р.,,7,, дел од ул.,,9,, и ул.,,8,,
- улици во станбена населба „Починалиште,, ; ул.,,14,,
- улици во УЕ-2 и УЕ-3станб.нас.,,Кумсал2,, ; пристапни улици до објекти
- улица „Коле Неделковски,, ;
- улица,,7-ма македонска бригада,, ;
- улици во УЕ- Јанковец ;
- изградба на ул.,,2,, и ,,3,, ; и

-уредување на паркиралишта

Средствата во износ од 35.814.240,00ден. што се планираат да се добијат како средства од Светска банка со Одлука на Советот на Општина Ресен бр.07-969/6 од 15.04.2008год. се наменети за рехабилитација и реконструкција на локалните патишта на подрачјето на Општина Ресен по определени приоритети, а за чија реализација е утврден следниов распоред:

Во текот на 2010год. се планира да се реконструираат и рехабилитираат:

1. Локалниот пат Царев Двор-Езерени во должина од 1.800м.и
2. Локалниот пат с. Стење во должина од 1.100м.  
Во текот на 2011год. ќе се реконструира:
3. Локалниот пат Горна Бела Црква во должина од 900м.и
4. Локалниот пат Долна Бела Црква во должина од 1.500м.  
А во текот на 2012год. ќе се реконструираат следните патишта:
5. Локалниот пат Јанковец во должина од 1.400м.
6. Локалниот пат Долно Дупени-Љубојно и регионален патдо Долно Дупени во должина од 800м.
7. Локалниот пат Брајчино во должина од 600м.
8. Локалниот пат Ресен-Болно-Евла во должина од 700м.
9. Локалниот пат Крани-Арвати во должина од 1.200м.
10. Локалниот пат Љубојно во должина од 500м.
11. Локалниот пат Штрбово во должина од 500м.
12. Локалниот пат Курбиново во должина од 600м.
13. Локалниот пат Златари во должина од 700м.
14. Локалниот пат Грнчари во должина од 500м.
15. Локалниот пат Крушје во должина од 600м.
16. Локалниот пат Рајца во должина од 200м.
17. Локалниот пат Гопно Дупени во должина од 200м.
18. Локалниот пат Лавци во должина од 400м.и
19. Локалниот пат Подмочани во должина од 200м.



20. Локалниот пат од с. Покрвеник до училиштето во должина во 200м.
21. Локалниот пат од с.Грнчари до Манастирот-Свети Илија во должина од 3.000м.
22. Локалниот пат од с. Златари до Манастирот Свети Атанас во должина од 800м.
23. Локалниот пат од с. Евла до Свети Спас во должина од 3.500м.

За извршување на Програмата ќе се грижи надлежниот орган на општина Ресен, а работите од Програмата ќе се одвиваат по динамика како што ќе пристигнуваат средствата од Агенцијата за државни патишта на РМ, според Годишните програми за патишта.

## П Р Е Г Л Е Д

За состојбата на улиците во гр.Ресен

1. Ул.,Јосиф Јосифовски,, во површина од 5 м2,
2. Ул.,Христо Герасовски,,со ул.,Кочо Рацин,,во површина од 25м2,
3. Ул.,Ленинова ,,во површина од 20м2,
4. Ул.,Кузман Јосифовски,,во површина од 10м2,
5. Ул.,Михајло Бочкаровски,, во површина од 50м2,
6. Ул.,Иво Рибар Лола,, во површина од 20м2,
7. Ул.,11-ти Септември,,во површина од 20м2,
8. Ул.,Мите Трајчевски,, во површина од 15м2,
9. Ул.,Милан Думов,,во површина од 10м2,
- 10.Ул.,Наум Божиновски,, во површина од 15м2,
- 11.Ул.,29-ти Ноември,,во површина од 50м2 и
- 12.Ул.,Коле Неделковски,,во површина од 5м2.

Бр. 07-3411/ 15  
16.12.2009 год.  
Ресен

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**108.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Предлог Планот на Програми за развој за 2010-2012 година.

Се прогласува Предлог Планот на Програми за развој за 2010-2012 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/14  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

### **ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ЗА 2010 – 2012 година**

Тргувајќи од Стратегијата за развој на општина Ресен, приоритетите и Акциониот план за нејзино реализирање за периодот 2007 – 2012 година, општина Ресен во наредниот три годишен период ќе се фокусира на активности од развоен карактер, кои ќе се имплементираат преку Програми.

Ваквиот пристап е со цел ефикасно извршување на надлежностите на општината во смисла на создавање на предуслови за подинамичен економски развој на општината, заштита на животната средина, задоволување на потребите на граѓаните и подобрување на квалитетот на живот.

Планот на програми за развој за 2010-2012 година се состои од капитални инвестиции, кои ќе ги опфатат областите за изградба на објекти, изградба на системи за водоснабдување во селските населби во општина Ресен, како и реконструкција на регионалната водоводна мрежа Крушје – Ресен - Сирхан, изградба на канализациони системи во селските населби, изградба на локални патишта и чистење на плажите и речните корита.

Планот на програмите за среднорочен развој на општина Ресен програмиран за наредните три години прикажан подолу, поделен по области ги содржи целите кои ќе се постигнат со нивната реализација, очекуваните резултати од имплементацијата на соодветните активности, временската рамка за нивна реализација, финансиската конструкција, изворите на финансирање за секоја фискална година, индикатори за мерење на резултатите (општина Ресен

располага со посебна програма за мерење на резултатите), како и контролата над примена на планот.

Капитални инвестиции предвидени со Планот и Програмите се подржани со технички документи, како еден од предусловите да бидат реализирани по динамика како што подолу е наведена. Имено, во старт се избегнуваат трошоци и време за изработка на техничка документација, туку директно се пристапува кон нивно реализирање.

Капиталните инвестиции се по следните области:

1. Изградба и реконструкција на објекти
2. Водоснабдување
3. Канализација
4. Изградба на локални патишта
5. Заштита на животната средина

**Во рамките на капиталните инвестиции за изградба и реконструкција на објекти планирани се следните активности:**

1. Изградба на „Станица за противпожарна заштита“ во Ресен.

Вкупен буџет: 10.031,466 денари

Донатор: Делегација на Европска комисија

Целта на оваа капитална инвестиција е подобрување на услугите кон граѓаните во областа на противпожарната заштита и скратување на времето за интервенција преку изградба на Станица за противпожарна заштита во Индустриската зона во Ресен.

Временска рамка 2010 година

2. Реконструкција на ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани

Вкупен буџет: 9.126,432 денари

Донатор: Делегација на Европска комисија

Главната цел на активноста е подобрување на условите за учење на учениците во училиштето преку реконструкција на зградата на основното училиште „Славејко Арсов“ во с.Подмочани.

Во споменатото основно училиште, наставата ја посетуваат ученици од селата Подмочани, Грнчари, Долна Бела Црква, Рајца и Курбиново. Во учебната 2009/2010 година се запишале 130 ученици, во 17 паралелки. Наставата се одржува на македонски и на албанаски наставен јазик.

Временска рамка 2010 година

- 3.Изградба на ново фудбалско игралиште

Вкупно потребни средства за реализирање на активноста 10.710.000 денари

Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од Агенцијата за млади и спорт.

Целта на оваа капитална инвестиција е подобрување на условите за спорт и рекреација за граѓаните на општина Ресен за одржување на фудбалски и друг вид натпревари.

Фудбалското игралиште предвидено е да се изгради во зона 2, согласно ГУП во населбата Црквиште на 9.578,38 м2

Временска рамка за изведување на активностите 2010

**Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за водоснабдување со вода за пиење планирано е следното:**

1. Довршување на водоводниот систем во село Коњско  
Потребни финансиски средства 2.000.000 денари  
Средствата ќе се обезбедат од Републичкиот Буџет  
Целта на оваа активност е подобрување на условите за живот на граѓаните со обезбедување на исправна вода за пиење и довршување на веќе започнатите активности и заокружување на системот за водоснабдување.

Временска рамка за изведување 2010 година

2. Обезбедување на дополнителни количини на исправна вода за пиење во Долно Дупени

Вкупно потребни средства 2.000.000 денари

Средствата ќе се обезбедат преку донација од Јапонската Амбасада

Целта на активната е обезбедување на дополнителни количини на вода за пиење во селската населба и преземање на активности за прочистување на истата.

Временска рамка за изведување на активностите: 2010

3. Изградба на нов водоводен систем во село Сливница

Вкупно потребни средства 17.787.803 денари

Предвидено финансирање: од Буџетот на Република Македонија и донации

Целта на оваа активност е изградба на нов систем за водоснабдување во селската населба и задоволување на потребите на луѓето со исправна вода за пиење, како во квалитет така и во квантитет.

Временска рамка на изведување на активностите: 2010-2012 година

Со горенаведените активности кои ќе се реализираат во населените места, а кои не се приклучени на регионалниот водовод, преку подобрување на квалитетот и квантитетот на водата за пиење ќе се создадат предуслови за подобрување на квалитетот на живеење директно на населението од селските населби и индиректно ќе се создадат предуслови за развој на алтернативниот туризам согласно првиот приоритет од Стратегијата.

4. Реконструкција на регионалната водоводна мрежа

Потребни средства за реализација 180.000.000 денари

Можни извори на финансирање ЈКП Пролетер, Буџет на Општина Ресен, Буџет на Република Македонија и донации

Целта на активната е подобрување на квалитетот на водата за пиење.

Временски период за реализација 2010-2012.

Преку замената на цевководите од азбесцементен материјал со цевки од современи еколошки материјали на поголемиот дел од градската водоводна мрежа ќе се преземат активности за стандардизирање на услугите во областа на водоснабдувањето. Исто така квалитетот на водата ќе се подобри и ќе се зголеми

квантитетот на доток на вода во одредени реони преку отстранување на тесните грла.

За оваа активност предходно треба да следи изработка на техничка документација.

**Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за одведување на отпадни води планирано е следното:**

**1. Изведба на фекална канализација во населеното место Љубојно**

Вкупно потребни средства 16.577.589 денари

Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република Македонија и од донации.

Целта на инвестицијата е зафаќање на отпадните фекални води од населеното место, нивно собирање во колектор и носење до пречистителна станица.

Временска рамка за изведување на активностите: 2010-2012

**2. Довршување на фекалната канализација во Наколец**

Потребни средства 16.314.420 денари

Извори на финансирање Влада на Република Македонија и донации

Доизградба на канализационата мрежа за зафаќање на фекалните отпадни води, кои ќе се приклучат на веќе изградената пречистителна станица.

Временска рамка 2010-2012

**3. Изведба на фекална канализација во село Стење**

Потребни средства за изведување на инвестицијата 11.854.772 денари

Средствата ќе се обезбедат од Влада на Република Македонија и од донации

Со инвестицијата ќе се зафатат отпадните води од селската населба и истите да се канализираат до местото предвидено за изградба на пречистителна станица.

**4. Довршување на фекална канализација во с. Царев Двор, изградба на фекална канализација во с. Дрмени и с. Перово.**

Финансиските средства за изградба на канализационите системи од точката четири да се обезбедат од донации а нивната реализација да биде во 2012 година.

Со реализирање на горенаведените активности ќе се заштити и унапреди животната средина, природата и подобрување на екосистемите во предложените селски населби кои се директни корисници од реализирањето на инвестициите, така и во целата општина индиректно. Овие активности преку правилното управување со фекалните води ќе води кон создавање на предуслови за подобрување на квалитетот на животот на населението и исполнување на двата приоритети од Стратегијата - заштита на животната средина и развој на туризмот.

**Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на патишта и улици планирано е следното:**

**1. Реконструкција и рехабилитација на локалните патишта: Царев Двор – Езерени и Стење**

Финансиска конструкција: 10.000.000 денари

Финансирањето ќе се обезбеди од Светска Банка

Временска рамка на изведување на активностите: 2010

Реконструкција и рехабилитација на останатите локалните патишта, согласно Одлуката за определување на приоритети за изградба на локални патишта ќе се

реализира во 2011 и 2012 година со обезбедени финансиски средства од Светска Банка во висина од 25.814.240 денари.

2. Со цел на имплементирање на развојни инвестициони активности за изградба на улици во градот за 2010-2012 година од Агенцијата за државни патишта обезбедени се средства во висина од 3.750.000 денари.

Целта на горенаведените активности е подобрување на инфраструктурата а во функција на подобрување на условите за транспорт на стока и патници како и создавање на услови за привлекување на туристи, согласно двата приоритети од Стратегијата.

3. Изградба на локални патишта на следниве патни правци:

Во с. Покрвеник до училиштето, од с. Грнчари до манастир Св. Илија, од с. Евла до манастир Св. Спас, од с. Златари до манастир Св. Атанас.

Потребните финансиски средства ќе бидат определени со изработка на изведбените проекти, а средствата ќе се обезбедат од донации.

#### **Во рамките на капиталните инвестиции за заштита на животна средина**

1. Длабинско чистење на трска на плажите на Преспанското езеро  
Финансиска конструкција 85.000.000 денари

Извори на финансирање Влада на РМ

Целта на инвестиционата активност е заштита на животната средина преку чистење на трските од плажите во населените места Долно Дупени, Наколец, Штрбово, Крани, Сливница, Претор, Асамати, Сирхан, Отешево и Стење.

Вкупната површина која ќе се исчисти и уреди, односно попесочи изнесува околу 20 ха.

Временска рамка март, април, мај 2010

Со оваа активност ќе се заштити и унапреди животната средина и ќе се создадат предуслови за реализирање на двата приоритети од Стратегијата – развој на туризмот и заштита на животната средина

2. Чистење на речните корита

Потребни средства за реализирање на активностите 10.000.000 денари

Извори на финансирање Буџет на Општина Ресен, Влада на Република Македонија, донации.

Овие активности се однесуваат на чистење на речните корита на следните реки од територијата на Општина Ресен Брајчинска, Кранска, Скочинска, Грнчарска, Подмочанска и Источка.

Временски период за имплементација 2010-2012

Со имплементација на активностите ќе се заштити и унапреди животната средина и природата, истите ќе придонесат за минимизирање на деградацијата и на штетите од евентуалните поплави. Ќе придонесе кон создавање на планско управување со речните сливови како основа за формирање на водниот слив на нашето езеро.

Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен.

Динамика на изведување на активностите ќе биде согласно динамиката на обезбедувањето на потребните финансиски средства како од Буџетот на општината така и од соодветните министерства, Амбасади и донации.

Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна ревизија, согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони активности.

Бр. 07- 3411/ 16  
16.12.2009 год.  
Ресен

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**109.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/15  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

#### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година.

#### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 17  
16.12.2009 год.

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

Р е с е н  
110.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за активности на Општина Ресен во областа на образованието во 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за активности на Општина Ресен во областа на образованието во 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/16  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за активности на Општина Ресен во областа на образованието во 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за активности на Општина Ресен во областа на образованието во 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 18  
16.12.2009 год.

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.



Р е с е н  
111.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за одбележување на значајни настани и личности во Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одбележување на значајни настани и личности во Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/17  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за одбележување на значајни настани и личности во Општина Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одбележување на значајни настани и личности во Општина Ресен за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 19  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**112.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за длабинско чистење на плажите со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на речните корита.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за длабинско чистење на плажите со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на речните корита, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/18  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за длабинско чистење на плажите со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на речните корита, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за длабинско чистење на плажите со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на речните корита.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 20  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**113.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/19  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 21  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**114.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Програмата за комунално уредување и уредување на градежно земјиште.

Се прогласува Програмата за комунално уредување и уредување на градежно земјиште, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/20  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа ("Службен весник на РМ"бр.5/02), член 60 став 1 од Законот за градба ("Сл.весник на РМ"бр.123/2009) и член 21, став 1 точка 8 од Статутот на општината Ресен ("Сл.гласник на општината Ресен"бр.4/02), Советот на општина Ресен на седницата одржана на 16.12. 2009 година, донесе

### **П Р О Г Р А М А** **за комунално уредување и уредување на** **градежното земјиште за 2010 година**

#### **И. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Програмата за уредување на градежното земјиште содржи:

- просторот кој е предмет на уредување;
- обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;

- изворите за финансирање на Програмата;
- пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
- начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти и
- динамика на извршување на Програмата.

### ИИ. ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Уредувањето на градежното земјиште во урбанистичките зони опфаќа:

1. Подготвување и расчистување на градежното земјиште и
  2. Опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации.
- 1.1.Подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:
- изготвување на урбанистички планови со инфраструктура,
  - оформување и обезбедување на геодетска документација, подлоги и елаборати,
  - изработка на елаборати за експропријација,
  - регулирање на имотно-правните односи со сопствеиците на имотот,
  - отстранување, преместување на постојните комунални објекти и инсталации што сметаат при градбата и користењето на објектот,
  - рушење на објектите и пренесување на шутот од урнатите објекти, до ката на самониклива почва,
  - основни геомеханички испитувања на теренот,
  - асанациони работи (израмнување на земјиштето, насипување, одводнување, осигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од депонии, земја и растенија и други асанациони зафати),

#### 1.2.Програмирање на уредувањето

### III. СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

- 1.Опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации опфаќа две групи:
  - опремување на земјиштето со основни инфраструктурни објекти и инсталации содржани во генералниот урбанистички план од заедничко користење и
  - опремување на земјиштето со секундарни инфраструктурни објекти и инсталации опфатени со деталните урбанистички планови - од индивидуално користење на објектот.

2.Опремувањето на земјиштето со основни инфраструктурни објекти и инсталации опфаќа:

- основни градски сообраќајници (магистрални и примарни),
- Магистрални и примарни водоводи за довод на вода во населбите и други водоснабдителни објекти:

- колектори за одвод на фекална и атмосферска вода,
- пречистителна станица и
- електрична високонапонска мрежа и трафостаници над 10 кв.

Средствата за проектирање и изградба на објектите одточка 2 се обезбедуваат од стопански субјекти, самопридонеси, Републички средства и други извори на средства.

3.Степенот на уреденост на градежното земјиште со секундарни инфраструктурни објекти се определува на основа обемот на опременост на земјиштето со објекти и инсталации кои се потребни за задоволување на заедничката и индивидуалната потрошувачка, до границите на градежната парцела.Степенот на уреденоста на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

4.Основен степен на уреденост претставува опременост на земјиштето со непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, електрична мрежа, водоводна мрежа и фекална канализација.

Дополнителна опременост на земјиштето од став 1 на овој член, со еден од останатите објекти на комуналната инфраструктура претставува повисок степен на опременост на земјиштето, а доколку земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен, се утврдува како понизок степен на уреденост.

5.Партерното уредување на локацијата према изготвениот проект (пристапите на објектот од улицата до влезовите на објектот, осветлувањето сврзано со објектот како и приклучоците на објектот од приклучните места на секундарната мрежа преку хидротехничките услови, енергетска согласност), затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат сопственост на инвеститорот и паѓаат на негов товар.

6.Претходно изградените инсталации доколку остануваат под објектот, нивната заштита паѓа на товар на инвеститорот, односно корисникот на локацијата.

#### IV. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1.Појдовна големина во пресметување на надоместокот за уредување на градежно земјиште се утврдува со оваа Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општината Ресен во зависност од намената на објектот, локалитетот на кој се гради објектот (зона) и видот на објектот и тоа по 1м<sup>2</sup> на нето изградена површина (во натамошниот текст Програма), а на истата ќе се врши промена на висината на комуналниот надоместок согласно пазарни услови на три (3) месеци, према индексите што ги објавува Републичкиот завод за статистика, при што за месеците за кои не е објавен индекс ќе се применува како претпоставен последниот објавен индекс во однос на претходниот месец.

2.Индексацијата ќе ја пресметува субјектот надлежен за уредување на градежното земјиште.

3.Дефинирањето на поедини нивоа во објектот без оглед за која намена се користат е според Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти.

4.За доградба и надградба се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште согласно предвидените коофициенти а во зависност од м<sup>2</sup> корисна површина кои се проектирани за доградба и надградба.

5.За реконструкција на објектот инвеститорите плаќаат надоместок за уредување на градежно земјиште 30% во однос предвидените коефициенти.

6.За пренамена на објектите се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште во висина што претставува разлика од претходно платениот надоместок до полниот износ што треба да се плати за намената што ќе ја добие објектот или дел од објектот.

7.Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште при обнова на објекти кои се порушени од земјотреси, пожари, поплави и снегови и тоа само за градбата што одговара на првобитната состојба.

8.Меѓусебните права и обврски за уредување на градежното земјиште, врз основа на решението за доделување на градежно земјиште и останатата документација од надлежниот орган (решение за локациски услови, согласност на основниот /изведбениот/ проект) се утврдуваат со договор помеѓу корисникот на земјиштето и субјектот надлежен за уредување на градежното земјиште.

9.Доколку при изградбата инвеститорите отстапуваат од техничката документација и се здобијат со нова станбена или деловна површина, должни се да платат соодветна разлика утврдена со анекс договор за уредување на градежното земјиште за ново изградената површина помножена со надоместокот во моментот на плаќањето по претходно добиена уредна техничка документација од страна на надлежен орган.

10.За објектите чиј габарит е содржан во урбанистичкиот план, а е изграден без уредна документација, ќе се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште утврден во Програмата во моментот на уплата, а по претходно добиена уредна градежна документација од надлежниот орган.

11.Доколку вкупниот пресметан упросечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци за уредување на локацијата и соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште.

12.Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежно земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

**V. Програмата за уредување на градежното земјиште за 2010 година на**

подрачјето на општината Ресен ги содржи следните населби во кои може да се уредува градежното земјиште во текот на годините се:

- В.1. Станбена населба "Кумсал"-2 во УЕ-3 Ресен,
- В.2. Станбена населба "Пролет" во УЕ- 1 Ресен,
- В.3. Станбена населба "Починалиште" во УЕ- 1 Ресен,
- В.4. Урбанистичка единица - 2 Ресен,
- В.5. Урбанистичка единица - 4 с.Јанковец,
- В.6. Центар на градот Ресен УЕ-5,
- В.7. Населба с.Асамати,
- В.8. Вилски населби: Претор, Сирхан, Асамати и Долно Дупени,
- В.9.Туристичкилокалитети:Царина,Отешево,Сирхан,Асамати,Крани,

Претор и Долно Дупени.

### **В.1. СТАНБЕНА НАСЕЛБА " КУМСАЛ" - 2 ВО УЕ - 3 РЕСЕН**

#### А. Трошоци за уредување на градежно земјиште

1. Трошоци за проектирање, без реамбулација, а со геодезија (подлоги),урбанизам, нивелман, водовод ,канализација, улици, електрична и ПТТ мрежа:

$$15,51 \text{ ха} \quad \times \quad 13.914,00 \quad = \quad 215.806,00 \text{ ден.}$$

2. Надоместок за земјиште и насади

За експропријација на градежното земјиште за реализација на деталниот урбанистички план за "Кумсал"-2 од вкупната површина за 15,51 ха се експроприраат 4,56 ха за изградба на улици, тротоари, паркиралишта и пешачки патеки од кои:

$$\text{- чиста површина } 10\% = 0,456 \text{ ха} \times 1.723.883,00 \quad 746.068,00$$

$$\text{- земјиште под насади } 90\% = 4,104 \text{ ха} \times 2.388.246,00 \quad 9.801.360,00$$

3. Трошоци за изградба на инфраструктура :

$$\text{- улици и тротоари за ( пробив. и пошлун.)} \dots\dots\dots 21.710.247,00$$

$$\text{- водовод} \dots\dots\dots 4.077.733,00$$

$$\text{-фекална и атмосферска канализација}\dots\dots\dots 18.213.883,00$$

$$\text{- електрика улично осветлување}\dots\dots\dots 3.205.626,00$$

$$\text{- улична електрична мрежа}\dots\dots\dots 10.058.413,00$$

4. Трошоци за реализација на Програмата и

$$\text{надзор}\dots\dots\dots 3.656.271,00$$

$$\text{ВКУПНО:} \quad 71.684.407,00$$

#### **Б. Цена на локацијата**

1.Вкупен износ на трошоци за уредување на населбата изнесува 71.685.407,00 денари.

2.Учество на ЈКП "Пролетер"и Подружница „Електродистрибуција" Ресен од 50% во износ од..... 17.777.828,00.

3. Вкупно нето градежни површини на парцели во населбата изнесуваат:

$$\text{- индивидуални станбени згради}\dots\dots\dots 33.128,00 \text{ м}^2$$



- колективни станбени згради.....	10.400,00 м <sup>2</sup>
- детска градинка.....	1.200,00 м <sup>2</sup>
- деловен простор.....	364,00 м <sup>2</sup>
<b>4. Единична цена по 1 м<sup>2</sup> нето градежна површина изнесува:</b>	
- за индивидуални станбени згради по	<b>1.127,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за колективни станбени згради по	<b>1.316,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за деловен простор по	<b>2.569,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за детска градинка по	<b>1.064,00 ден/м<sup>2</sup></b>

## **V.2. СТАНБЕНА НАСЕЛБА "ПРОЛЕТ" ВО УЕ- 1 РЕСЕН**

### **A. Трошоци за уредување на градежно земјиште**

1. Трошоци за проектирање	
16,00 ха x 13.914,00	= 222.642,00 ден.
2. Надоместок за земјиште и насади за улици тротоари паркиралишта и пешачки стази за 3,83 ха	
20% насади 0,766 ха x 4.263.837,00 ден.	= 3.266.099,00 ден.
80% чист.зем. 3,064 ха x 2.921.023,00	= 8.950.016,00 ден.
3. Трошоци за изградба на инфраструктура:	
- улици.....	9.333.157,00 ден.
- паркиралишта.....	390.874,00 ден.
- пешачки стази.....	105.361,00 ден. - плато
пред трговија и пазарче.....	1.053.988,00 ден.
- детски игралишта.....	705.490,00 ден.
- озеленување на слободни површ.....	216.631,00 ден.
- водовод.....	2.117.130,00 ден.
- канализација.....	4.269.705,00 ден.
- електро напојув. улич. освет. и трафост.....	2.807.805,00 ден.
4. Трошоци за реализ.на Програм. и надзор.....	1.798.735,00 ден.
<b>ВКУПНО:</b>	<b>35.237.515,00 ден.</b>

### **B. Цена на локација**

1. Вкупен износ на трошоци за доуредување на населбата изнесува	
35.237.515,00 денари.	
2. Учество на ЈКП "Пролетер" и Подружница „Електродистрибуција" Ресен	
50% во износ од 4.597.314,00 ден	
3. Вкупно нето градежни површини на локации во населбата изнесуваат:	
- индивидуални станбени згради .....	35.680 м <sup>2</sup>
- комбинирана детска установа.....	1.334 м <sup>2</sup>
- делов.простор и јав.функции.....	2.160 м <sup>2</sup>
<b>4. Единична цена по м<sup>2</sup> нето градежна површина изнесува:</b>	
- за индивидуална станбена зграда по .....	<b>876,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- комбинирана детска установа по.....	<b>876,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за деловен простор и јав.функции по.....	<b>2.380,00 ден/м<sup>2</sup></b>

### **V.3.СТАНБЕНА НАСЕЛБА "ПОЧИНАЛИШТЕ" ВО УЕ - 1 РЕСЕН**

#### **П. Претходни трошоци**

1.Трошоци за изместување постари комунални инсталации.....	789.246,00 ден.
<b>А. Трошоци за уредување на градежно земјиште</b>	
1. Трошоци за проектирање 17,00 ха x 13.914,00	= 236.538,00 ден.
2. Надоместок за земјиште 4,42 ха за улици, тротоари, парк и пешачки стази .....	= 11.886.745,00 ден.
3. Трошоци за изградба на инфраструктур.објекти	
- улици и тротоари (пробив.без пошљунч.).....	= 7.501.356,00 ден.
- водовод.....	= 7.199.140,00 ден.
- канализација.....	= 15.067.021,00 ден.
- електрич.високонап.нисконапон. мрежа улич.осветл.и трафостаници.....	= 6.445.296,00 ден.
4. Трошоци за реализација на Програмата и надзор (паушално).....	= 34.961,00 ден.
<b>ВКУПНО:</b>	<b>49.160.303,00 ден.</b>

#### **Б.Цена на локација**

1.Вкупен износ на трошоци за уредување на населбата изнесува.....	49.160.303,00 ден.
2. Учество на ЈКП "Пролетер" и Подруж. „Електродистрибуција" Ресен 50% во износ од .....	14.355.729,00 ден.
3. Вкупно нето градежна површина на локациите во населбите изнесуваат:	
- за индивидуални станбени згради по.....	38.000,00 м <sup>2</sup>
- локален центар-деловен простор.....	373,60 м <sup>2</sup>
- детска градинка.....	680,00 м <sup>2</sup>
<b>4. Единична цена по 1 м<sup>2</sup> нето градежна површина изнесува:</b>	
- за индивидуални станбени згради по.....	<b>876,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за локален центар деловен простор.....	<b>2.380,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за детска градинка по.....	<b>876,00 ден/м<sup>2</sup></b>
- за јавни објекти по.....	<b>1.300,00 ден/м<sup>2</sup></b>

### **V.4.УРБАНИСТИЧКА ЕДИНИЦА - 2 РЕСЕН**

#### **П. Предходни трошоци**

1. Трошоци за изместување на постоечки комунални инсталации.....	420.931,00 ден/м <sup>2</sup>
<b>А. Трошоци за уредување на градежно земјиште</b>	
1 за проектирање.....	703.194,00 ден

2. за експропријација 8,00 ха за улици тротоари,паркир.и пешач. стази .....	17.977.276,00 ден/м <sup>2</sup>
3. надоместоци за руш.на објект.....	9.538.674,00 ден/м <sup>2</sup>
- трошоци за изград.на инфраструктура улици и тротоари(проб.со пошљ.) .....	15.845.908,00 ден.
- водовод.....	2.876.078,00 ден.
- електрично осветлување.....	2.604.217,00 ден.
- елект.ниско и високо напон.мрежа.....	7.985.907,00 ден.
5. Трошоци за реализација на Прогр. и надзор.....	1.845.941,00 ден.
<b>ВКУПНО:</b>	<b>57.798.126,00 ден.</b>
=====	

**Б. Цена на локацијата**

1. Вкупен износ на трошоци за доуредување на населбата изнесува 57.798.126,00 денари.

2. Учество на ЈКП "Пролетер" и Подружница Електродистрибуција Ресен 50% во износ од .....

9.295.956,00 ден.

3. Вкупно нето градежни површини на локацији во населбата изнесуваат:

- индивидуални станбени згради..... 39.572,00 м<sup>2</sup>

- колективни станбени згради..... 7.598,00 м<sup>2</sup>

- деловен простор .....

392,00 м<sup>2</sup>

**4. Единична цена по м<sup>2</sup> нето градежна површина изнесува:**

- за индивидуални станбени згради по..... **1.127,00 ден/м<sup>2</sup>**

- за колект.станбени згарди по..... **1.064,00 ден/м<sup>2</sup>**

- за деловни простории по..... **2.380,00 ден/м<sup>2</sup>**

**V.5.УРБАНИСТИЧКА ЕДИНИЦА - 4 с. ЈАНКОВЕЦ**

**П. Предходни трошоци**

1. За изместување на постоеќи (постари)

комунални инсталации.....

629.299,00 ден.

**А. Трошоци за уредување на градеж.земј.**

1. Трошоци за проектир. 51 ха x 13.914,00

= 709.614,00 ден.

2. Надоместок за земјиште и насади за улици,

трот.паркир.и пешач.стази

- насади 3,29ха x 1.551.149,00 .....

= 5.103.280,00 ден.

- земјиште 9,14 ха x 688.510,00 .....

= 6.292.980,00 ден.

3. Надомест. за руш.објекти .....

1.048.831,00 ден.

4. Трош.за изгр.на инфраструктура:

- ул.со трот.(пробив.и пошлунч.) .....

14.870.623,00 ден.

- водовод.....

3.226.376,00 ден.

- канализација.....

7.846.328,00 ден.

- електрика.....

10.324.468,00 ден.

5. Трош.за реализ. на Програм. и

надзор..... 1.038.779,00 ден.  
ВКУПНО: 51.135.578,00 ден.  
=====

**Б. Цена на локацијата**

1. Вкупниот износ на трошоци за доуредување на населбата изнесуваат 51.135.578,00 денари.

2. Учество на ЈКП "Пролетер" и Подружница „Електродистрибуција" Ресен од 50% во износ од 10.698.586,00 денари.

3. Вкупно нето градежни површини на локации во населбата изнесуваат:

- индивидуални станбени згради.....	43.706,00 м <sup>2</sup>
- две комбин.дет.установи.....	1.440,00 м <sup>2</sup>
- центар на станбена единица.....	588,00 м <sup>2</sup>
- деловен простор.....	2.180,00 м <sup>2</sup>
- мотел.....	480,00 м <sup>2</sup>

**4. Единична цена на 1м<sup>2</sup> нето градежна површина изнесува:**

- за индивид.стан.згради по.....	751,00 ден/м <sup>2</sup>
- за комб.дет.установа по.....	751,00 ден/м <sup>2</sup>
- за центар за станбени единица.....	751,00 ден/м <sup>2</sup>
- за деловен простор по.....	2.129,00 ден/м <sup>2</sup>
- за мотел.....	2.129,00 ден/м <sup>2</sup>

**V.6. ЦЕНТАР НА ГР. РЕСЕН УЕ - 5 И ОСТАТОК ОДУЕ-3**

Инвеститорите кој ќе градат нови објекти во центарот на градот пресметувањето на комуналниот надоместок за уредување на градежното земјиште ќе се врши по стварните трошоци произлезени од локацијата на објектот што ќе се гради и тоа:

- за индивидуални станбени згради.....	1.127,00 ден/м <sup>2</sup>
- за колективни станбени згради.....	1.316,00 ден/м <sup>2</sup>
- за деловен простор по.....	2.569,00 ден/м <sup>2</sup>
- за др.јавни објекти по.....	1.754,00 ден/м <sup>2</sup>

**V.7. НАСЕЛБА с. АСАМАТИ**

Висината на трошоците за делумно уредување или доуредување на градежното земјиште опфаќа : урбанизација, експроприлација на градежно земјиште за улици и тротоари, пробивање на улици, обезбедување на водоводна мрежа и надоместокот за комунално уредување ќе изнесува:

- за индивидуални станбени згради по.....	438,00 ден/м <sup>2</sup>
- за изградба на деловен простор по.....	773,00 ден/м <sup>2</sup>

**V.8. ВИЛСКА НАСЕЛБА: ПРЕТОР, СИРХАН  
АСАМАТИ и ДОЛНО ДУПЕНИ**

Инвеститорите за уредување градежно земјиште во вилските населби ќе плаќаат по **2.094,00 ден/м<sup>2</sup>** на нето изградена површина на објектот.

**V.9. ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ: ЦАРИНА, ОТЕШЕВО,  
АСАМАТИ, СИРХАН, ПРЕТОР и ДОЛНО ДУПЕНИ**

Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во туристичките локалитети ќе изнесува по **2.094,00 ден/м<sup>2</sup>** на нето изградена површина на објектот.

**V.10. ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ**

За изградба на стопанско-производни и непроизводни објекти (хали, работилници, складишта, магаџини сервиси, бензиски пумпи и сл.) ќе се плаќа по м<sup>2</sup> нето изградена површина по **1.678,00 ден/м<sup>2</sup>**.

За вакви објекти кои се изградени без уредна техничка документација, а инфраструктурните комунални објекти ги изградиле на сопствен трошок, инвеститорите за овие објекти со добивање на уредна техничка документација ќе плаќаат 50% од предвидениот износ.

**V.11. Извршување на Програмата**

Надлежен за извршување на оваа Програма е Општината Ресен преку надлежниот орган за комунално уредување на градежно земјиште, локални патишта и улици.

**ВИ. НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И  
НАМЕНА НА СРЕДСТВА**

Средствата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општината Ресен се здружуваат на посебна сметка и се користат за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште.

Подетална состојба со приходите и расходите за оваа намена е следна:

**А. ПРИХОДИ**

		2010 година
1.	Средства наплатени од инвеститори :	
	- Средства од физички лица	3.000.000,00
	- Средства од правни лица	4.000.000,00
	- Побарувања од плаќање на рати	2.500.000,00
	<b>ВКУПНО</b>	<b>9.500.000,00</b>

**Б. РАСХОДИ**

1.	За тековно одржување на Центарот и улиците „Мите Богоевскиг и „Гоце Делчевг	1,000.000,00
2.	Уредување на тротоари со плочки, приорит на ул. „Корчуланска,, од раскрсница со „Ленинива,, до раскрсница со „29-ти ноември,, на ул „Ленинова,, од КАМ маркет до ул „Мите Богоевски,, на ул „Јосиф Јосифовски,, од раскрсница са „Наум Веслиевски,, до раскрсница со ул „Борис Кидрие,,	1.500.000,00
3.	За решавање на улична комунална инфраструктура со водоводна,електрична и канализациона мрежа	4.500.000,00
4.	За одржување и уредување со урбана опрема	2.500.000,00
	<b>Вкупно расходи</b>	<b>9.500.000,00</b>

**Уредување на тротоари**

Во 2010 година се планира за вредност од 1.500.000,00 денари да се уредуваат тротоари на улици со приоритет на уредување кој ќе го определува Советот на Општина Ресен.

**Тековно одржување на Центар и улици**

За вредност од 1.000.000,00 денари во 2010 година ќе се извршат поправки на оштетените места во центарот на град Ресен и на улиците „Мите Богоевскиг и „Гоце Делчевг.

Улична комунална инфраструктура

За решавање на улична комунална инфраструктура со водоводна, електрична и канализациона мрежа се планира во 2010 година се планира да се потрошат 4.500.000,00 денари. За овие работи приоритетот ќе се определува од Советот на Општина Ресен.

Урбана опрема

За одржување и уредување со урбана опрема се предвидува да се потрошат 2.500.000,00 денари со приоритет на уредување кој ќе го определува Советот на Општина Ресен.

**VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општината Ресен"

**СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр.07- 3411/ 22  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**115.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Решението за именување на членови во Совет за безбедност во сообраќајот.

Се прогласува Решението за именување на членови во Совет за безбедност во сообраќајот, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/21  
22.12.2009 год.

Градоначалник  
на Општина Ресен

Ресен

Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 414 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ,, бр.54/07) и член 43 став 1 точка 39 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 16.12. 2009 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

за именување на претседател и членови  
на Општинскиот Совет за безбедност на  
сообраќајот на патиштата

1. За претседател на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се именува лицето:

- Гоце Лазаревски - СВР-Битола - Полициска станица - Ресен

За членови се именуваат:

- Крсте Гештаковски - Здружение на возачи Ресен
- Сашо Нечовски - Македонија пат, секција Ресен
- Марина Кралевска- ЈКП „Пролетер,, Ресен
- Нехру Сулејман - Општина Ресен
- Љупчо Христовски - ЈЗУ „Здравствен дом,, Ресен
- Митко Јаневски - ОСУ „ Цар Самоил,, Ресен

2. Мандатот на членовите трае 4 години.

3 Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 3411/ 23  
16.12.2009 год.

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.



Р е с е н

116.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Решението за именување на членови на детската градинка „11-ти Септември“.

Се прогласува Решението за именување на членови на детската градинка „11-ти Септември“, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/22  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„ бр.4/02), Советот на Општина ресен на седницата одржана на ден 16.12.2009 година донесе

#### РЕШЕНИЕ

За именување на членови во управниот одбор во Детска градинка „11-ти Септември,, Ресен

1. За членови во Управниот одбор во Детска градинка „ 11-ти Септември,, Ресен се именуваат:

- Томе Думовски
- Зухра Алиевска
- Снежана Доревска

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3411/ 24  
16.12.2009 год.  
Ресен  
**117.**

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен.

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/23  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 10,17 и 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„ бр.24/08 и 91/09) и член21 став 1 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен„, бр.04/02) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 год. донесе:

**ОДЛУКА**

За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен

**Член 1**

Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен на м.в Доброво – Ресен.

## **Член 2**

Измената и дополнувањето се однесува на просторот кој што со постојниот ГУП е зона 1 за индустрија се изменува и дополнува класа со намена Е-инфраструктура, Е-2 комунална суперструктура.

## **Член 3**

Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на буџетот на Општина Ресен која ќе биде и донесувач на планот.

## **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

## **Совет на Општина Ресен**

Бр.07-3411/25  
16.12.2009 год.  
Ресен

Претседател  
Мемет Мурати с.р.

**118.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

## **ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Одлуката за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општината Ресен.

Се прогласува Одлуката за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општината Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/24  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 15, а во врска со член 81, став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 16.12.2009 година донесе

## **ОДЛУКА**

за потврдување на статусот и својството  
член на ЗЕЛС на општината Ресен

### **Член 1**

Со оваа Одлука се потврдува статусот и својството на член во Здружението на општините „ Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС,, на Општина Ресен.

Оваа Одлука се донесува заради упис на Здружението на општините „Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС,, ( понатаму во текстот само како ЗЕЛС) во Централниот регистар на Република Македонија во согласност со Закон.

### **Член 2**

Општина Ресен и понатаму го продолжува својството член на ЗЕЛС под услови утврдени со Статутот и другите акти со кои се утврдува организацијата и делокругот на работата на Здружението на општините „ Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС,,.

### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр. 07-3411/26

Претседател,

16.12.2009 год.

Мемет Мурати с.р.

Ресен

**119.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Одлуката за одржување на јавната чистота во  
Општина Ресен.

Се прогласува Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/25  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за јавна чистота ("Службен весник на РМ" бр 111/08 и 64/2009 год.) и член 21 став 1 точка 19 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен" бр.4/02 год.), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 16.12..2009 година, донесе:

**ОДЛУКА**  
**за одржување на јавната чистота во**  
**Општина Ресен**

**1. Основни одредби**

**Член 1**

Со оваа одлука се регулира одржувањето на јавната чистота на јавните површини, отворените простори на јавните објекти, начинот на користењето на јавните површини, собирањето на сметот, чистењето на снег и мраз, отстранувањето на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота, начинот на поставување на садовите за фрлање на отпадоци, како и мерките за спроведување на Одлуката.

**Член 2**

Одржување на јавна чистота е чистење (метење и миење) на јавни површини и отворени простори на јавни објекти, како и чистење на снег во зимски услови.

Јавни површини се: улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, шеталишта, надвозници, мостови, паркиралишта, скалила кои поврзуваат површини на јавен сообраќај, градски паркови, парк -шуми, улични тревници, видиковци и отворените простори на јавните објекти.

**Член 3**

Собирање на смет е отстранување на создадениот смет од јавните површини и отворените простори на јавните објекти и сместување во садови за смет.

**Член 4**

Работите за одржување на јавната чистота од член I на оваа Одлука ќе ги врши Јавното комунално претпријатие "Пролетер" - Ресен.

Работите од став 1 на овој член може со Одлука на Советот на Општина Ресен да се отстапат на извршување на правно лице регистрирано за вршење на овие работи, согласно со закон.

**2. Одржување на јавна чистота на јавни површини**

**Член 5**

Одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се врши: -во централното градско подрачје, утврдено со ГУП, со метење секој ден на улиците, тротоарите, плоштадот - шеталиштето и паркиралиштата, од 5 до 8 часот во периодот од 1.04. до 31.10. во текот на годината (летен период) и од 7 до 10 часот во периодот од 1.11. до 31.03. во текот на годината (зимски период), односно согласно со Годишната Програма за одржување на јавна чистота донесена од Советот на Општината.

**Член 6**

Одржувањето на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се врши рачно со метли и машинско.

**Член 7**

Одржување на јавната чистота со миење ќе се врши согласно со член 4 во летниот период на јавните површини во центарот на градот, а во зимскиот период по потреба (зависно од временските услови).

Во останатите делови од градот, како и влезните улици и центрите на населените места, јавните места ќе се мијат по потреба.

#### **Член 8**

На јавните површини се забранува оставање на садовите за комунален, цврст и технолошки отпад од домаќинствата и деловните простории, освен во деновите и во времето кога истите треба да ги празни јавното комунално претпријатие.

#### **Член 9**

Јавната чистота на јавните површини - парковите, уличните тревници ќе се одржува со косење на тревата, садење на цвеќиња и полевање во летниот период секој ден, а во зимскиот период по потреба, како и собирање на сметот од истите.

#### **Член 10**

Дворните површини на колективните објекти и дворните површини на објектите за домување ќе се чистат редовно во текот на целата година од страна на сопствениците и корисниците.

#### **Член 11**

Јавните површини ќе се користат за намената за која се изградени и уредени (движење, рекреација и др.).

По исклучок јавните површини и отворените простори на јавните објекти може да се користат и за други намени само со Одобрение издадено од надлежен орган на Општината согласно закон (за вршење на деловна дејност пред деловни објекти, за истакнување на реклами, поставување на комунална инсталација, сообраќајни знаци, и др.).

При користење на јавните површини за намените од став 1 на овој член се забранува истите да се оштетуваат или уништуваат.

При користење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти за намените од став 2 на овој член корисникот е должен јавната површина да ја доведе во првобитната состојба по завршувањето на рокот на Одобрението.

#### **Член 12**

При користењето на јавните површини и отворените простори на јавните објекти не смеат да се вршат дејностите и работите забранети со член 14 од Законот за јавна чистота.

По исклучок на став еден од овој член, може од страна на надлежен орган при Општина Ресен задолжен за издавање на Одобренија за градење, да му издаде времено Одобрение на правно или физичко лице за зафаќање на јавна површина при растоварање на огревно дрво, градежен материјал и слично, а по отстранувањето на истите јавната површина да се доведе во првобитна положба.

### **4.Собирање на сметот од јавните површини, отворените простори на јавните објекти и од садовите за отпадоци**

#### **Член 13**

Сметот од чистењето на јавните површини (метењето и миењето) Јавното комунално претпријатие ќе го собира во садови за смет и изнесува на определена депонија.

Отпадот од садовите за отпадоци поставени на јавните површини ќе ги празни јавното комунално претпријатие и отпадоците ќе ги транспортира и депонира во определена депонија.

#### **Член 14**

Празнењето на садовите за отпадоци од јавните површини ќе се врши секој ден во централното градско подрачје, а од останатите делови на градот еднаш неделно односно по потреба штом се наполнат.

Во населените места празнењето на садовите за отпадоци од јавните површини ќе се врши два пати неделно во летниот период и еднаш неделно во зимскиот период.

### **5. Чистење на снег од јавни површини**

#### **Член15**

Од јавните површини снегот ќе го чисти јавното комунално претпријатие како давател на услугата во рок од 6 часа од почетокот на снежните врнежи и континуирано до престанокот на врнежите, со обем и динамика утврдени согласно Програмата за одржување на улиците во зимски услови, донесена од Советот на Општината.

#### **Член16**

Отстранетиот снег ќе се собира на места каде нема да ја загрозува проодноста на јавната површина.

#### **Член17**

Од јавните површини пред станбените и деловните објекти во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици односно корисници на објектите се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

### **6. Отстранување на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота**

#### **Член18**

Под отстранување на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота се подразбира отстранување на предметите за кои е утврдена забрана со Законот за јавна чистота за оставање на јавна површина (градежен шут, земја, песок, отпадоци од растенија, стари предмети од домаќинствата и смет од вршење на дејности, картонска и друга амбалажа).

Предметите од претходниот став на овој член сопствениците односно корисниците се должни самите да ги депонираат во градската депонија или да му ги предадат на јавното комунално претпријатие на сопствен трошок.

Ако предметите од претходниот член сопствениците односно корисниците не ги отстранат во определениот рок ќе ги отстрани јавното комунално претпријатие, на трошок на сопствениците односно корисниците.



#### **Член19**

Сопствениците односно корисниците, возилата во насоката на движење се должни да ги паркираат на растојание не помало од 10 метра од контејнерите и другите видови на садови за собирање на смет.

#### **Член20**

Предметите, маси, столови, апарати за ладење, чадори, поставени за вршење на деловна дејност на јавна површина, сопствениците односно корисниците се должни да ги отстранат веднаш по истекот на рокот определен за нивно користење, во спротивно ќе ги отстрани јавното претпријатие на трошок на сопственикот, односно корисникот.

### **7. Поставување на садови за фрлање на отпадоци**

#### **Член21**

За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават садови за фрлање на отпадоци (во натамошниот текст садовите).

#### **Член22**

На јавните површини во центарот (плоштадот) на градот и во другите делови на градот, садовите ќе се постават на точно определено место кое ги предвидел Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина.

Во населените места садови ќе се постават на влезната улица или во центарот на населбата.

#### **Член23**

Во садовите поставени на јавните површини, отпадоци ќе фрлаат само граѓаните кои се движат по јавните површини или ги користат за рекреација.

#### **Член24**

Се забранува во садовите поставени на јавните површини да се фрла комунален цврст и технолошки отпад од домаќинствата и деловните објекти.

#### **Член25**

Садовите наменети за одржување на јавната чистота на јавните површини ќе ги набави и постави Општината, а ќе ги одржува јавното комунално претпријатие.

### **8. Мерки за спроведување на одлуката**

#### **Член26**

Под мерки за спроведување на Одлуката се подразбира обезбедување на средства за финансирање и одржувањето на јавната чистота, обезбедување на опрема за одржување, надзор над примената и инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука.

#### **Член27**

Средствата за финансирање на одржувањето на јавната чистота на јавните површини ќе се обезбедат од:

-Буџетот на Општината и

-надоместок за одржување на јавната чистота;

Надоместок за одржување на јавна чистота плаќаат сите правни и физички лица корисници на услугите за водоснабдување и подигање на сметот во град Ресен.

Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота изнесува:

-за физички лица 60,00 денари месечно;

-за правни лица 180,00 денари месечно.

Наплатата ќе се извршува преку доставените сметки со посебна назнака, за извршена услуга на ЈКП „Пролетер,, - Ресен или друго правно лице кое има добиено дозвола.

Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се приход на Општината и ќе се користат за финансирање на работите на јавната чистота.

### **Член28**

Опремата за одржување на јавната чистота ќе ја набави Општината. Употребата и поставувањето како и видот на опремата ќе се регулира со годишната програма што ја донесува Советот на Општината.

### **Член29**

Надзор над примената на оваа Одлука врши Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

### **Член30**

Инспекциски надзор во спроведување на одредбите на оваа Одлука вршат овластениот комунален инспектор и комуналните редари на Општината според одредбите на Законот за јавна чистота.

## **9.Преодни и завршни одредби**

### **Член31**

Со денот на влегувањето на сила на оваа Одлука престануваат да важат членовите од одредбите во точка 2, 2.1, 2.2 и 2.3 од Одлуката за одржување на комунален ред на подрачјето на Општина Ресен ( Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/2005 и 1/2006 год.)

### **Член32**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Ресен".

## **СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр. 07-3411 /27  
16.12.2009 год.

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

Ресен

**120.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично.

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/26  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично, го донесе следниот:

#### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично.

С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 28  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**121.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот по Информацијата за пласманот на јаболката.

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за пласманот на јаболката, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/27  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Информацијата за пласманот на јаболкото, го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

1. Не се усвојува Информацијата за пласманот на јаболката.

## С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 29  
16.12.2009 год.  
Р е с е н  
**122.**

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за утврдување на потреба од донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на дистрибутивен центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот за утврдување на потреба од донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на дистрибутивен центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/28  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако го разгледа Заклучокот за утврдување на потреба за изградба на дистрибутивен центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се утврдува потреба од донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на дистрибутивен центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен

С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-3411 / 30  
16.12.2009 год.  
Р е с е н  
**123.**

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.

Бр. 08- 3537/29  
22.12.2009 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година, го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

1. Се усвојува Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година.

**С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н**

Бр. 07-3411 / 31  
16.12.2009 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемет Мурати с.р.

**СОДРЖИНА :**

<b>95.</b>	Заклучок по Програмата за јавно осветлување.....	173
<b>96.</b>	Заклучок по Програмата за заштита на животната средина.....	174
<b>97.</b>	Заклучок по Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 2010 -2012 година.....	175
<b>98.</b>	Заклучок по Програмата за донесување урбанистички планови за 2010 година.....	176
<b>99.</b>	Заклучок по програмата за водоснабдување во градот Ресен.....	177
<b>100.</b>	Заклучок по Програмата за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.....	178
<b>101.</b>	Заклучок по Програмата за унапредување на здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен.....	179
<b>102.</b>	заклучок по Програмата за работа на ТППЕ- Ресен за 2010 година.....	180
<b>103.</b>	Заклучок по Програма за одржување на хигиената во јавните површини за 2010 година.....	181
<b>104.</b>	Заклучок по Програма за одржување на зеленилото и урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година.....	182
<b>105.</b>	Заклучок по Програма за изградба на фекална канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година.....	183
<b>106.</b>	Заклучок по Програма за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2010-2012 година.....	184
<b>107.</b>	Заклучок по Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2010-2012 година.....	185
<b>108.</b>	Заклучок по Предлог План на Програми за развој за 2010-2012 година.....	189
<b>109.</b>	Заклучок по Програма за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година.....	194

<b>110.</b>	Заклучок по Програма за активности на Општина Ресен во областа на образованието во 2010 година.....	195
<b>111.</b>	Заклучок по Програма за одбележување на значајни настани и личности во Општина Ресен за 2010 година.....	196
<b>112.</b>	Заклучок по Програма за длабинско чистење на плажите со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на речните корита.....	197
<b>113.</b>	Заклучок по Програма за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.....	198
<b>114.</b>	Заклучок по Програма за комунално уредување и уредување на градежно земјиште за 2010 година.....	212
<b>115.</b>	Решение за именување на претседател и членови на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	210
<b>116.</b>	Решение за именување на членови во Управниот одбор на Детската градинка „11-ти Септември“.....	212
<b>117.</b>	Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен.....	213
<b>118.</b>	Одлука за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општината Ресен.....	214
<b>119.</b>	Одлука за одржување на јавната чистота во Општина Ресен.....	216
<b>120.</b>	Заклучок по Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично.....	221
<b>121.</b>	Заклучок по Информацијата за пласманот на јаболкото.....	223
<b>122.</b>	Заклучокот за утврдување на потреба од донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на дистрибутивен центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен.....	224
<b>123.</b>	Заклучокот по Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година.....	225



